

СЕ ПОДГОТВУВА ИЗБОРНО - ПАРТИСКАТА ШАХОВСКА ИГРА

Шаховска табла. Бели и црни фигури. Кралот-кралицата од двете страни доминираат, но сепак меѓу нив, одвреме-навреме, сериозно прошетува по некое пионче, кое ја нарушува целата игра. Тоа само навидум пионче, заедно со некои други "битни" фигури, се поставува на значајна позиција, и се обидува да му направи мат на кралот кога тој најмалку очекува. Но, често за "добра" игра го подготвува и тројанскиот коњ, кој треба да го даде последниот удар, преку шаховницата. И тоа сè во предвидениот рок определен за игра, без тајм аут, но пред будното око на



КОЈ НАЈДОБРО ЌЕ ЈА ИЗИГРА ПАРТИЈАТА ШАХ?

потенцијали, односно анализи, кои се прават во партиските штабови, а кои многу ретко се објавуваат во јавноста. Но, и тие не отскокнуваат од генералната слика за позициите на политичките партии на големата табла.

Сепак, по некое непишано правило во јавноста, барем на хартија, големи партии во Македонија сè уште се нарекуваат СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои на изборите настапуваат заедно со своите помали "пријателчиња" – коалициите "За Македонија заедно", предводена од СДСМ, и "За подобра Македонија", под чиј слоган веќе неколку избори излегува опозиционата ВМРО-ДПМНЕ. Кралевите од двете страни на шаховската табла се познати. Тоа се лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Владо Бучковски и Никола Груевски. Останува само да се дефинираат "пио-



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

КРАЛОТ, ТРОЈАНСКИОТ КОЊ И ПИОНОТ, ВО НАПАД!

гледачите дојдени од други земји, каде шахот се игра и на поголеми табла.

Вака некако денес изгледа политичката сцена во Македонија. Навидум јасна и поделена на големи и на мали партии, но всушност комплетно изместена, каде често, особено сега во предворјето на изборието, малите партии се поставуваат како клучни фигури во исходот на изборните резултати! Некои од нив дури и тврдат дека тие дефинитивно ќе бидат клучот за составот на идната Влада на Република Македонија, изведувајќи го заклучокот од бројките, кои како испитан рејтинг ги објавуваат реномираните агенции за истражување на јавното мислење. Други, пак, се потпираат исклучително на сопствените

По некое непишано правило, барем на хартија, големи партии во Македонија сè уште се нарекуваат СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои на изборите настапуваат - едните како коалиција "За Македонија заедно", а другите "За подобра Македонија".

Кралевите од двете страни на шаховската табла се познати. Тоа се лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Владо Бучковски и Никола Груевски. Останува само да се дефинираат "пионите", кои ќе ја изиграат целата игра, односно кои ќе го дадат идниот состав на Владата на Република Македонија.

ните", кои ќе ја изиграат целата игра, односно кои ќе го дадат идниот состав на Владата на Република Македонија.

Во меѓувреме, додека дефинитивно не се одреди датумот за изборите, односно дали тие ќе бидат во текот на летниот период, поточно во времето кога една половина од машката популација во државава ќе биде сконцентрирана на Светското фудбалско првенство, а другата евентуално ќе летува некаде или, пак, ќе бидат во септември кога многумина македонски граѓани се чувствуваат не само преморено, туку и презадолжено за уште една школска година, остануваат отворени шпекулациите за евентуалните пред или постизборни коалиции.

БУЧКО РАСТРГНАТ МЕЃУ ТИТОВИОТ ПАТ И ШЕКЕРИНСКИТЕ АПЕТИТИ!

Коалициите "За подобра Македонија" и "За Македонија заедно" во изборната трка, која дефинитивно веќе е почната, ако судиме според речникот на премиерот Бучковски и на лидерот на опозицијата Груевски, стартуваат како омнибус коалиции. Тоа е така затоа што и двајцата, колку и да се арогантно задоволни со себе, сепак се свесни дека ниеден од нив не ќе може да направи изборен "бум", со кој лесно ќе дојде до бројката од 61 пратеник. Оваа магична бројка потребна за составување на идната Влада на Република Македонија, но и за добивање стабилно парламентарно мнозинство, е сè подалечна и за ВМРО-ДПМНЕ и за СДСМ. Плафонот со кој се манипулира е 40 пратеници, што е далеку од 61, и токму затоа во моментот здружувањето е неизбежно.

Во оваа омнибус трка, бавем засега, во полоша ситуација се наоѓа лидерот на СДСМ и премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, кој додека ја состави идната листа на пратеници, свесен е дека практично секојдневно ќе добива канонади на "боксови" од три страни. Желбата да се биде пратеник не е мала работа, бидејќи тоа е една од оние функции од која не можеш да бидеш сметен, а постојано уживаш привилегии!

Токму затоа во последно време, "тепачката" да се најдат на листата на пратеници, во оваа партија добива на замав. Ситуацијата да биде уште потешка, како што веќе и напомнавме, е што Бучковски при составот на листата на пратеници ќе мора да задоволи апетити на три струи во неговата партија. Прво, на оние кои се до него и кои апсолутно заставаат зад него кога најмногу му требаа, односно кога го избираа за лидер на СДСМ, потоа на оние кои важат за "луѓе" на Шекеринска бидејќи, да не забора-



ГРУЕВСКИ ВО ДИЛЕМА СО КОГО ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА?

СЕЛСКО МЕСО ЗА ДОГОВОР, ИЛИ ЗА РАЗИДУВАЊЕ?

Коалицијата која медиумите ја нарекоа "селско месо", односно онаа меѓу лидерот на ВМРО-Народна на Љубчо Георгиевски, и поранешната претседателка на ДРУМ, Доста Димовска, проработи повторно.

Имено, дали се работеше за некаков иден коалиционен договор или, пак, само за ручек меѓу двајца поранешни блиски соработници, кои се обидуваат да ги измазнат затегнатите односи меѓу нив, што се јави по шокантното објавување на веста од страна на Георгиевски дека неговата поранешна десна рака Димовска, му подготвувала ликвидација, останува да се види наскоро.

Пред сè, поради тоа што сегашниот актуелен претседател на ДРУМ, Горан Рафајловски, очекува да биде повикан од Груевски за да стане дел од опозициониот блок, но тогаш се поставува прашањето што договара Димовска со Георгиевски?



БУЧКОВСКИ СЕ ТРУДИ НА СИТЕ ДА ИМ ГИ ЗАДОВОЛИ АПЕТИТИТЕ!

равиме, министерката за евроинтеграции е единствената во оваа Влада која има некаков рејтинг кај меѓународната заедница, и која зад себе има оставено резултати во својата работа, со кои веројатно Бучковски би сакал да излезе на избори. И третата група сопартитици, чии апетити ќе треба да бидат задоволени од страна на претседателот на СДСМ, се оние кои припаѓаат на групата "Бранковисти", а за кои и натаму лидер на партијата е Бранко Црвенковски. Оваа група не е мала, но на Бучковски му е повеќе од потребна, пред сè, поради фактот што таа секој момент може отворено да му каже на претседателот дека преминува во таборот на Тито Петковски. Веројатно оваа реченица за Бучковски е ноќната мора која не сака да му се случи на јаве. Токму затоа, како што дознаваме, со овие сопартитици, кои и натаму не одлучиле дали ќе преминат во партијата на Петковски, односно седат на две столчиња, Бучковски е многу внимателен, бидејќи нивната бројка воопшто не е мала. Но, и нивната сигурност каде сакаат да одат или, пак, да останат воопшто не е концизна, бидејќи од една страна, сакаат да останат во матичната партија СДСМ, а

од друга страна, секојдневно гледаат како рејтингот на Петковски сè повеќе и повеќе се зголемува.

Но, грижите на Бучковски не завршуваат само со неговата партија. Напротив, тој има сериозен проблем и со останатите коалициони партнери, поаѓајќи од ЛДП, која има сè поголеми апетити, а чиј лидер сè повеќе паѓа во сенка на министерот за одбрана, Јован Манасиевски, кој како изненадување, пред избори би требало да го замени Ристо Пенев? Оваа варијанта особено му се допаѓа на Бучковски, но пред да се случи тоа тој сериозно треба да го реши проблемот со составот на пратеничките листи, и со другите негови коалициони партнери од етничките заедници, односно од партијата на Ромите, Турците, Бошњациите и Србите, кои сите заедно имаат многу низок рејтинг, а големи апетити.

ГРУЕВСКИ МЕЃУ ПАТРИОТСКИОТ "КОМИТЛАК" И "ТЕРОРИСТИЧКИОТ" РЕЈТИНГ!

Не се помали грижите и на лидерот на опозицијата, Никола Груевски, кој допрва ќе одлучува со кого ќе "другарува" за изборите. Неодамнешното потпишување на Декларацијата за фер и демократски избори, кое тој го иницираше, а на чие потпишување дојдоа сите опозициони партии, со исклучок на ВМРО-Народна и на Демократска алтернатива, всушност не значи ништо друго. Односно, тоа не значи потпишување документ за заеднички настап на следните избори, туку едноставно документ за ненапаѓање за време на изборната кампања.

Партиските коалиции ќе се подготвуваат во текот на месецов, а медијатор, односно главен збор во нив секако ќе има претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој поучен од омнибус коалицијата која ја направи за време на локалните избори, за овие избори најверојатно ќе се одлучи за нешто



ДОМ СИГУРНО ВО КОАЛИЦИЈА СО ВМРО-ДПМНЕ

помала коалициона дружба. Пред сè, поради фактот што увиде дека воопшто нема некое фајде од помалите партии, затоа што тие носат премалку гласови или, пак, воопшто не носат, за она што го добиваат - во случајов пратеничко место, а да не зборуваме за места во извршната власт!

Сега-засага, како што соопштуваат нашите извори, Либералната партија и натаму се соопштува како еден од традиционалните партнери на ВМРО-ДПМНЕ, иако станува збор за партија која има сè помал рејтинг и која воопшто веќе и не се појаву-

ва на рејтинг листите. Од друга страна, пак, како што дознаваме, кај лидерот на оваа партија, Стојан Андов, постоело мало незадоволство од приближувањето на новоформираната партија на Лилјана Поповска - ДОМ кон ВМРО-ДПМНЕ. На овие негодувања, велат нашите извори, ВМРО-ДПМНЕ не реагира нешто посебно, бидејќи сè сигурно е дека ќе има коалиција меѓу Груевски и Поповска. Особено по последните анкети во кои оваа партија, заедно со партијата на Тито, беа единствените кои се појавија на рејтинг листите со процент повисок од пет.

Другите опозициони партии, со исклучок на СПМ, Демократскиот сојуз и Земјоделската партија, се на стен бај, односно во исчекување дали ВМРО-ДПМНЕ ќе ги повика на преговори.

Сепак, клучниот проблем за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е албанскиот коалиционен партнер. Досегашниот традиционален "мик" на ВМРО-ДПМНЕ, Демократската партија на Албанците, и покрај нивното успешно играње на политичката сцена, особено по серијалот "одиме-се враќаме во Собранието", сепак ако судиме по анкетите не ветува многу. ДПА и натаму, велат бројките од анкетите, застапува зад ДУИ која, пак, цврсто се одржува на врвот, конкурирајќи им и на многу македонски партии.

Доколку ВМРО-ДПМНЕ на изборите освои задоволителен број гласови, односно во Собранието освои повеќе од 45 пратеници, без проблем ќе направи коалиција со ДПА. Но, сериозното прашање кое се појавува е што доколку ДУИ ја прегази ДПА на изборите? Дали во тој случај Груевски ќе биде приморан да прави коалиција со "терористите", како што тоа го направи СДСМ во 2002 година? Ова прашање веќе сериозно го разгледуваат, според наши информации, меѓународните претставници кои во оваа ситуација се наоѓаат во шах-мат позиција. Тоа еднаш со СДСМ им успеа, но не се сигурни дали и овој пат ќе можат да го протнат истиот предлог.

Груевски дефинитивно се соочува со проблем. Повеќе од сигурно е дека неговиот избор е ДПА, но рејтингот на ДУИ никако да се намали што, пак, е "последница" на симпатиите кои лидерот на оваа партија, Али Ахмети, ги ужива кај Албанците, на кои речиси сè им овозможи откако е на власт. Од друга страна, пак, видлива е нетрпеливоста во последно време меѓу Ахмети и Бучковски, што не мора да значи дека би можело да дојде до приближување на "терористите" и "комитите".

ЈАЗИЧИЊА НА ВАГАТА!

Единствени партии кои дефинитивно, се разбира, ако стојат на зборот, одлучија самостојно да одат на избори се новоформираната партија на Тито Петковски - НДСМ, и ВМРО-Народна на Љубчо Георгиевски.

И двајцата одат со тезата дека секоја партија треба да оди сама на избори за на тој начин да си го провери рејтингот меѓу гласачите, а не да се крие зад некој поголем политички субјект.

Тие сметаат дека се доволно силни сами да ги истуркаат изборите, при тоа надевајќи се дека токму овие две партии по изборите ќе бидат клучни за да се состави идната Влада на Република Македонија.

Нивните проценки се дека поединечно секоја од нив ќе освои од 10 до 15 пратеници, што во бројка изгледа многу.